



**Mellon Group** е водечка грчка мултинационална групација која нуди специјализирани решенија и услуги со цел да ги задоволи барањата на финансиските институции и другите организации чиј бизнис е насочен кон големи групи на клиенти.

**Mellon Group** е со седиште во Атина, Грција и моментално брои преку 6.000 вработени во 12 земји.

**Мелон Солушнс Дооел**, како дел од **Mellon Group**, продолжува со успешната соработка со Македонски Телеком АД Скопје и со цел зголемување на продажниот тим има потреба од:

### Агенти за директна продажба [реф. бр. 2019-001 – Direct Sales]

#### За следните градови / региони:

- Гостивар
- Кичево
- Кавадарци
- Куманово

#### Профил на работната позиција:

- Реализација на посети кај постоечки и потенцијални клиенти на Македонски Телеком АД Скопје со цел директна продажба на производи и услуги од портфолиото на Македонски Телеком АД Скопје или извршување на сервисни и промотивни активности;
- Работа на терен во градовите / регионите наведени погоре;
- Грижа за клиентите и следење на реализацијата на договорите;
- Обезбедување високо квалитетна услуга преку следење на специфични процедури за работа.

#### Профил на кандидатот:

- Завршено средно образование;
- Одлични комуникациски вештини и развиени продажни вештини и моќ на убедување;
- Претходно искуство во продажба/ директна продажба/ телемаркетинг или грижа за корисници ќе се смета за предност;
- Основно познавање на MS Office;

#### Услови:

- Скратено работно време 20 часа неделно;
- Право на бонус согласно постигнати резултати.

Изборот ќе се изврши согласно условите и роковите предвидени во Законот за работни односи. Мелон Солушнс Дооел го задржува правото да не избере ниту еден кандидат.

**Заинтересираните кандидати  
треба да ја испратат својата  
биографија на следната  
е-mail адреса:  
[jobs.mk@mellongroup.com](mailto:jobs.mk@mellongroup.com)  
најдоцна 5 дена од  
објавувањето на огласот.**

**Мелон Солушнс Дооел  
ул. Рузвелтова, бр.19,  
1000 Скопје**

**Согласно Законот за заштита на лични податоци, по истекот на рокот за  
избор на кандидатот сите пристигнати биографии ќе бидат уништени.**